

Податоците кои ќе ги пополните во овој прашалник ќе бидат искористени за да Ви доставиме понуда за извршување на оценување од Certification International и сертификационите услуги.

Овој прашалник треба да биде потпишан од член на вашето раководство на организацијата кој е овластен да ја провери и потврди точноста на податоците.

Податоци за организацијата	
Име на организацијата	
Име на компанијата, матичната фирма (доколку се применува)	
Адреса на седиште на организацијата, којашто треба да биде сертифицирана	
Поштенски број	
Држава	
Лице за контакт	
Функција	
Телефон (канцеларија)	
Телефон (мобилен)	
Факс	
Email адреса	
Website адреса	

Податоци за вработените			
Вкупен број на вработени во организацијата којашто треба да се сертифицирана			
Вклучувајќи;			
Број на вработени на полно работно време		Број на вработени на неполно работно време	
Поделба на персоналот			
Производство/ Услуги. Ова е персонал којшто директно го произведува производот или ја врши услугата вклучувајќи ги во опфатот на сертификацијата			
Менаџери/Поддршка. Ова е персонал којшто раководи или обезбедува поддршка и не го произведува директно производот или врши услугата, пр. менаџерски тим, сметководители, администратори, и т.н.			
Проектирање (ако има). Ова е персонал директно вклучен во работата за проектирање на производот или услуга.			
Број работни смени за еден ден	1 ☐	2 ☐	3 ☐ 4 ☐ Друго ☐
Денови во кои се работи на смени	Само во работни денови ☐ Само во сабота и недела ☐ 7 денови ☐		
Дали преобладава канцелариска работа во вашата дејност (т.е. повеќе од 90%)? Да ☐ Не ☐			

Податоци за дејноста

Предмет на дејноста за сертификација			
Дали организацијата извршува проектирање?	Да ☐	Не ☐	
Стандарди коишто ги опфаќа сертификацијата	ISO 9001 ☐	ISO 14001 ☐	OHSAS 18001 ☐
	ISO 27001 ☐	ISO 22000 ☐	ISO 9001+HACCP ☐
	Интегрирана ☐	Друга ☐ Ве молам наведете поточно	

Дали моментално имате сертификат/и по некои стандарди/спецификации ?(Ве молам, приложете копија на тие сертификати)

Стандард	Сертификационен орган	Времетраење

За постоечките сертификати, дали опфатот на дејноста е истиот? Да ☐ Не ☐

Ако не, Ве молам наведете повеќе информации

Имате ли или ќе користите консултант за разработување на вашиот/ите систем/и? Да ☐ Не ☐

Ако да, Ве молам наведете повеќе информација

Дали имате надворешни соработници/дали склучувате договори со надворешни соработници за некои процеси? Да ☐ Не ☐

Ако да, Ве молам наведете повеќе информации

Податоци за објектот

Дали имате повеќе објекти?	Да ☐	Не ☐
Ако да, Ве молам приложете список со податоци за адреса, број на вработени и дали се вработени на полно или неполно работно време.		
Дали извршувате работа на привремени објекти или на местото на клиентот?	Да ☐	Не ☐
Ако да, Ве молам наведете повеќе информации		

Претпочитан датум за почеток на сертификационото оценување

Фактори во сферата на дејноста - Општи и за СУК (да се пополнат за сите шеми)				
N ^o	Фактори	1	2	3
1	Како би ја опишале целосната сложеност на вашите процеси (на основа на степенот на неопходната обука)?	Потребна е минимална обука ☐	Потребна е структурна обука ☐	Потребно е формално образование или обука ☐
2	Дали значителен поголем дел од персоналот ја врши истата работа ?	Да ☐	Не ☐	
3	Дали имате голема просторија (или простории) со мал број на персонал? (пр.голема фабричка просторија, големо градежно земјиште и т.н.)?		Не ☐	Да ☐
4	Дали имате многу мала просторија за одреден број на персонал (пр.само канцелариски комплекс)	Да ☐	Не ☐	
5	Дали вашата работа се извршува во повеќе згради или објекти, опфатени од сертификацијата?		Не ☐	Да ☐
6	Дали дел од персоналот дава извештај за работата во централата на пример трговци, сервисни работници и т.н.?	Некои ☐	Не ☐	
7	Дали вашиот производ или услуга е предмет на висок степен на регулација (пр. космос, храна, лекарства, сметководство и т.н.)		Не ☐	Да ☐
8	Дали организацијата е повеќејазична така што не би било потребно превод за процесот на сертификационо оценување?	Не ☐	Да – некои области ☐	Да – сите области ☐
9	Колку време функционира овој систем за управување?	> 3 години ☐	<= 3 години ☐	
10	Колку време го имате сертификатот на системот за управување ?	> 3 години ☐	Не се применува или <= 3 год. ☐	

Друга релевантна информација

--

Ве молам приложете ја соодветната/ите дополнителна/и страница/и за стандартите, по които треба да се сертифицирате.

Име:

Потпис:

Функција:

Датум: